

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **00087/2022**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Петровец**

I.1.2) Адреса: ул.,, 1“ **66**

I.1.3) Град и поштенски код: **Петровец 1043**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Дарко Тинтоски** , адреса на е-пошта: **javninabavki@petrovec.gov.mk** телефон/факс: **02 2562239/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:
На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на проектна документација за изградба на управна (општинска) зграда на Општина Петровец

II.1.1) Објавување на проценета вредност **Не**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга број: 12 Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа**

Консултантски услуги Не

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Општина Петровец

II.3) Секторски договор **Не**

II.4) Централно тело **Не**

II.5) Групна набавка **Не**

II.6) Електронски каталог: **Не**

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
71000000-8	Архитектурни, градежни, инженерски и инспекциски услуги

II.9) Делива набавка **Не**

II.10) Рамковна спогодба: **Не**

II.11) Алтернативни понуди **Не**

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **6**

II.13) Претходна проверка на пазарот? **Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Поедноставена отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најдобар однос меѓу цена и квалитет**

Критериуми	Бодови	Начин на распределба на бодовите(образложение)
Квалитет	70	(1) листа на извршени услуги, со предмет „изработена проектна документација за изградба, реконструкција и/или адаптација,, (технички број на проектот, вид на објект, категорија на објект, инвеститор/нарачател, година на проектирање и квадратура (испроектирана бруто површина)), 70 бода. поделемнти на елементот квалитет се - најголема квадратура на испроектирани објекти од листата, 70 бода.
Цена	30	

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Електронска аукција **Не**

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Не**

IV.1.3) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.1.5) Резервирани договори **Не**

IV.1.6) Посета на локација/Преглед на придружна документација: **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
- IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: **(1) Документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. (2) Лиценца Б за проектирање на градби од втора категорија, согласно Законот за градење на име на економскиот оператор издадена од Министерство за транспорт и врски на Република Северна Македонија. Доколку се работи за странски понудувач се доставува Потврда, издадена од соодветен орган на државната управа надлежен за вршење на работите од уредување на просторот на РМ, согласно член 42 од Законот за градење. (3) Лиценца за изработување на урбанистички планови, согласно член 68 од Законот за урбанистичко планирање на име на економскиот оператор.**

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги: **(1) Листа на извршени услуги, со приложување потврда/и за задоволителна изведба, со кои се потврдува исполнување на минималниот услов: Реализирани договори со предмет: „Изработена проектна документација за изградба, реконструкција и/или адаптација,, за минимум 10 (десет) објекти од слична природа (административни, деловни згради и комплекси, објекти на јавни дејности и институции);**

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: **(2) Опис на техничкиот персонал кој ќе учествува во извршување на јавната набавка, со приложување на барана документација ((CV) за нивно стручно и професионално искуство, диплома за завршен степен на студии и копија од соодветно Овластување од областа) со кои се потврдува исполнување на минималниот услов: Најмалку 2 (две) лица, со образование дипломиран инженер – архитектура, со Овластување Б за изработка на проектна документација; Најмалку 2 (две) лица, со образование дипломиран инженер – архитектура, со Овластување за изработка на урбанистички планови; Најмалку 2 (две) лица, со образование дипломиран инженер – градежништво, со Овластување Б за изработка на проектна документација; Најмалку 1 (едно) лице, со образование дипломиран инженер – машински, со Овластување Б за изработка на проектна документација; Најмалку 1 (едно) лице, со образование дипломиран инженер – електро, со Овластување Б за изработка на проектна документација; Најмалку 1 (едно) лице, со образование дипломиран инженер, со Овластување за Заштита од пожари, експлозии и опасни материи (ППЗ); Најмалку 1 (едно) лице, со образование дипломиран инженер, со Овластување за Заштита при работа (ЗР); Најмалку 1 (едно) лице, со образование дипломиран инженер, со Овластување за изработка на Елаборати за енергетска ефикасност.**

IV.2.4) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет: **(1) Сертификат за стандард за систем за квалитет ISO 9001:2015 или еквивалентно; (2) Сертификат за стандард за систем за управување со здравје и безбедност при работа ISO 45001:2018 или еквивалент.**

- Стандарди за управување со животна средина: **(1) Сертификат за стандард за управување со животна средина ISO 14001:2015 или еквивалентно.**

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: **21.01.2022 година во 09:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **15.01.2022 година во 15:30 часот**

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: **17.01.2022 година во 15:30 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **60** дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

21.01.2022 година во 09:00 часот , место: **Општина Петровец**

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: **06.01.2022** година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

Известувања за склучен договор

Известувања за измена за склучен договор:

ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ

